

ВФП АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2021 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	2
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за промените во главнината	4
Извештај за паричните текови	5
Белешки кон финансиските извештаи	6 - 24
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 - Годишна сметка	



СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 7, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: +389 (0)2 3166 144
Факс: +389 (0)2 3166 156
Даночен број: 4080021599709
Жиро сметка: 250-0101023078-05
Депонент: ШПАРКАСЕ БАНКА
МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВФП АД, СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВФП АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВФП АД, Скопје на ден 31 декември 2021 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВФП АД, СКОПЈЕ (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството, и поднесени во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 24 февруари 2022 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година.

СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје



Ненад Ранѓеловиќ
Управител



Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор

Скопје
31 март 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2021 година
(Во денари)

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2021</u>	<u>31 декември 2020</u>
Приходи			
Приходи од продажба	6	155,950,604	149,301,414
Останати приходи	7	<u>5,400,758</u>	<u>3,960,743</u>
		<u>161,351,362</u>	<u>153,262,157</u>
Расходи			
Трошоци за вработени	8	(28,704,204)	(38,236,700)
Амортизација	13	(572,327)	(522,832)
Останати оперативни трошоци	9	<u>(95,232,821)</u>	<u>(92,570,270)</u>
		<u>(124,509,352)</u>	<u>(131,329,802)</u>
Добивка од деловно работење			
Расходи за камати, нето	10	255,324	303,909
Позитивни/(негативни) курсни разлики, нето	11	<u>2,772</u>	<u>(19,467)</u>
Нето финансиски расходи		<u>258,096</u>	<u>284,442</u>
Добивка пред оданочување		<u>37,100,106</u>	<u>22,216,797</u>
Данок на добивка	12	<u>(3,336,048)</u>	<u>(1,971,410)</u>
Нето добивка за годината		<u>33,764,058</u>	<u>20,245,387</u>
Останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>33,764,058</u>	<u>20,245,387</u>
Основна заработувачка по акција	21	<u>1,125</u>	<u>675</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Овие финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 24 февруари 2022 година.

Одобрено од,

Блаже Петрески
Извршен член на Одбор на директори



Розика Деловска
Овластен сметководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2021 година
(Во денари)

	Белешка	31 декември 2021	31 декември 2020
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	13	9,971,000	10,246,219
Вложувања во подружници и придружени ентитети	14	6,365,889	6,254,847
Вкупно нетековни средства		16,336,889	16,501,066
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	15	21,117,695	17,323,953
Останати побарувања		885,597	2,449,554
Краткорочни депозити	16	14,032,947	14,038,175
Пари и парични еквиваленти	17	19,303,376	21,657,425
Вкупно тековни средства		55,339,615	55,469,107
ВКУПНО СРЕДСТВА		71,676,504	71,970,173
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	18	4,588,956	4,588,956
Законски резерви		917,791	917,791
Акумулирана добивка		46,670,171	48,906,113
Вкупно главнина		52,176,918	54,412,860
Долгорочни обврски			
Долгорочни резервации за вработени		159,896	159,896
Вкупно долгорочни обврски		159,896	159,896
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	19	9,164,885	7,895,468
Останати обврски		19,562	316,722
Краткорочни кредити	20	9,161,375	9,185,227
Обврски за данок на добивка		993,868	-
Вкупно тековни обврски		19,339,690	17,397,417
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		71,676,504	71,970,173

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2021 година
(Во денари)

	Акционер. капитал	Законски резерви	Останати резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба, 1 јануари 2020	<u>4,588,956</u>	<u>917,791</u>	<u>-</u>	<u>60,660,726</u>	<u>66,167,473</u>
Добивка за годината	-	-	-	20,245,387	20,245,387
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(32,000,000)</u>	<u>(32,000,000)</u>
Состојба, 31 декември 2020	<u>4,588,956</u>	<u>917,791</u>	<u>-</u>	<u>48,906,113</u>	<u>54,412,860</u>
Добивка за годината	-	-	-	33,764,058	33,764,058
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(36,000,000)</u>	<u>(36,000,000)</u>
Состојба, 31 декември 2021	<u>4,588,956</u>	<u>917,791</u>	<u>-</u>	<u>46,670,171</u>	<u>52,176,918</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2021 година
(Во денари)

	Белешка	31 декември 2021	31 декември 2020
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		37,100,106	22,216,797
Усогласување за:			
Амортизација		572,327	522,832
Резервирања		-	-
Отпис на побарувања		-	24,531
Приход од отпис на обврски		(98,981)	(8,142)
Приходи од укинување на долгорочни резервирања		-	(13,806)
Обезвреднување на финансиски средства		-	-
Расходи за камати		165,824	186,458
Приходи од камати		(421,148)	(490,367)
		<u>37,318,128</u>	<u>22,438,303</u>
Намалување на побарувања од купувачи и останати побарувања		(2,229,785)	3,616,040
(Намалување) / зголемување на обврските кон добавувачите и останатите тековни обврски		1,071,238	(5,373,530)
Промени во останати резерви		-	-
Приливи од оперативни активности		<u>36,159,581</u>	<u>20,680,813</u>
Платени камати		(165,824)	(186,458)
Платен данок на добивка		(2,342,180)	(2,822,186)
Нето приливи од оперативни активности		<u>33,651,577</u>	<u>17,672,169</u>
Парични текови од инвестициони активности			
Нето одливи за депозити		5,228	(16,262)
Одливи за стекнување на вложување во подружница		(111,042)	-
Приливи од продажба на финансиски средства расположливи за продажба		-	-
Набавка на опрема		(297,108)	6,153,000
Приливи од камата		421,148	(211,137)
Нето одливи користени за инвестициони активности		<u>18,226</u>	<u>490,367</u>
Парични текови од финансиски активности			
(Отплата на) / приливи од кредити, нето		(23,852)	(37,613)
Дивиденди		(36,000,000)	(32,000,000)
Нето одливи користени за финансиски активности		<u>(36,023,852)</u>	<u>(32,037,613)</u>
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти		<u>(2,354,049)</u>	<u>(7,949,476)</u>
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	17	<u>21,657,425</u>	<u>29,606,901</u>
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	17	<u><u>19,303,376</u></u>	<u><u>21,657,425</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија на 16 мај 2005 година. Најголем акционер на друштвото е WVP, Грац, Австрија, која поседува 78.35% од акциите на Друштвото.

Основна дејност на Друштвото е застапување во осигурување и дејности на осигурителни посредници.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2021 година е 93 (31 декември 2020: 92).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство („Службен весник“ 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

До датумот на составување на придружните финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка („Службен весник“ бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

Како што е обелоденето во Белешка 3.3.1 од овие финансиски извештаи, ВФП АД Скопје е матично друштво на друштвото ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје (65% сопственост), ВФП Плус Консалтинг ДОО, Скопје (80% сопственост) и ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје (100% сопственост). Вложувањата во овие поврзани друштва во овие неконсолидирани финансиски извештаи се искажани по набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување. Согласно Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 27 “Консолидирани и посебни финансиски извештаи”, Друштвото ги состави и издаде своите консолидирани финансиски извештаи за деловната 2021 година, во согласност со барањата на сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи од продажба

Друштвото евидентира приходи од брокеража, во вид на провизија согласно со договорите со осигурителните компании. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се евидентирани по фактурна вредност, намалена за одобрените попусти.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Финансиски инструменти (продолжение)

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.3.1 Вложување во подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуална исправка на вредноста. Вложувањата во подружница претставуваат капитална инвестиција во ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје (65% сопственост), ВФП Плус Консалтинг ДОО, Скопје (80% сопственост) и ВФП НЕДВИЖНИНИ Скопје (100% сопственост).

3.3.2 Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувања расположливи за продажба вклучуваат вложувања во акции на друштва каде Друштвото нема контрола и значајно влијание. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата.

3.3.3 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.3.4 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како безвредно.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

3.3.5 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните трошоци за обезвреднување.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Градежни објекти	2.5%	2.5%
Канцелариска и друга опрема	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Мебел	25%	25%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат вон употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно.

3.5 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2021 и 2020 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

3.7 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се матичната компанија WVP, Грац, Австрија, подружниците и придружените ентитети Друштво за управување со фондови ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје, ВФП Плус Консалтинг ДОО и ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје, отворените инвестициони фондови со кои управува ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје – ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ, ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ, ВФП 100% БОНД, ВФП ГРАВЕ ГЛОБАЛ и ВФП ДИВИДЕНДА како и подружницата на ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје – WVP Fund Management Sh.A., Тирана, Албанија и придружениот ентитет на ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје – WVP Fund Management A.D., Белград, Србија.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобри можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 22.9.

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ (продолжение)

Обезвреднување на финансиските средства

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираниите резервации за загуби поради оштетување.

5. ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ТРАНСАКЦИИ

Економската криза предизвикана од КОВИД-19

Во текот на Март 2020 Светската Здравствена Организација го прогласи КОВИД-19 како глобална пандемија. Ефектите од оваа пандемија прераснаа во глобална економска криза. До сега оваа глобална криза имаше ограничено влијание врз финансиската позиција и резултатите од работењето на Друштвото, одразено преку негативното влијание на светските пазари на капитал и намалувањето на вредноста на одредени финансиски инструменти на берзите.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот сектор и останати оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна на добавувачите и ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените.

Овие финансиски извештаи содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по објективна вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на побарувањата. Исто така, Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да индицираат обезвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се идентификувани вакви настани. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки.

Во периодот кој што завршува на 31 декември 2021 година, Друштвото не користеше значајни помоши и поддршки од страна на Државата.

Клучен приоритет на Друштвото во 2022 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување. Ова може да има последователно влијание на мерењето по објективна вредност во 2021 година, како и во други области кои бараат проценки од страна на раководството.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од брокеража	155,641,296	149,301,414
Приходи од учество на семинари	309,308	-
	<u>155,950,604</u>	<u>149,301,414</u>

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од отпис на обврски	98,981	8,142
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	-	13,806
Приходи од советувања	-	445,900
Приходи од дивиденди	5,012,313	3,198,000
Останати приходи	289,464	294,895
	<u>5,400,758</u>	<u>3,960,743</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	За годината што завршува на 31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Нето плати	18,597,674	26,491,173
Персонален данок	1,238,873	2,087,125
Придонеси од плати	7,858,021	8,391,264
Регрес за годишен одмор	1,009,636	1,267,138
	<u>28,704,204</u>	<u>38,236,700</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	За годината што завршува на 31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Трошоци по договори за дело	68,144,851	64,658,224
Трошоци за персонален данок по договори за дело	7,483,759	7,182,886
Трошоци за обука на вработени	788,307	-
Трошоци по договор за деловно-техничка соработка	6,154,946	5,942,583
Патни трошоци	477,645	1,748,509
Потрошени материјали	241,887	520,858
Потрошена енергија	338,010	140,684
Транспортни услуги	73,271	56,500
Комуникациски услуги	142,367	112,974
Одржување	165,676	213,796
Закупнини	1,869,225	1,448,285
Комунални услуги	21,477	23,981
Трошоци за советувања и стекнувања на знаења	177,130	-
Трошоци за реклами	15,000	-
Репрезентација	990,959	89,894
Осигурување	345,002	391,526
Банкарски трошоци	148,037	152,040
Отпис на побарувања	-	24,531
Надомест за Агенција за Супервизија на Осигурување на Република Северна Македонија	1,375,982	1,260,351
Адвокатски, сметководствени и ревизорски услуги	1,017,633	1,282,267
Едукација на вработените	-	179,500
Донации	-	900,000
Обезвреднување на финансиски средства	-	-
Награди на вработените	-	3,993,347
Брокерски услуги	4,881,589	1,896,742
Останати расходи	380,068	350,792
	<u>95,232,821</u>	<u>92,570,270</u>

Трошоците по договори за дело за годината што завршува на 31 декември 2021 година во износ од 68,144,851 денари (2020: 64,658,224 денари), како и трошоците за персонален данок по договори за дело во износ од 7,483,759 денари (2020: 7,182,886 денар), во најголем дел се однесуваат на трошоци за исплати по договор за припрема на портфолио на ВФП АД Скопје.

Трошоците за деловно-техничка во износ од 6,154,946 денари за годината што завршува на 31 декември 2021 година (2020: 5,942,583 денари), во целост се однесуваат на трошоци кон друштвото WVP, Грац, Австрија за деловно-техничка соработка, како и за користење на системите на ова друштво.

10. РАСХОДИ ЗА КАМАТИ, НЕТО

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од камати	421,148	490,367
Расходи за камати	(165,824)	(186,458)
	<u>255,324</u>	<u>303,909</u>

11. ПОЗИТИВНИ/(НЕГАТИВНИ) КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Позитивни курсни разлики	23,645	32,727
Негативни курсни разлики	(20,873)	(52,194)
	<u>2,772</u>	<u>(19,467)</u>

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин:

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Добивка пред оданочување	37,100,106	22,216,797
Усогласување на расходи и приходи кои се неопходни во определување на оданочивата добивка	(3,739,626)	(2,502,697)
Даночна основа по усогласување	<u>33,360,480</u>	<u>19,714,100</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	<u>3,336,048</u>	<u>1,971,410</u>
Ефективна даночна стапка	<u>8.99%</u>	<u>8.87%</u>

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалните години од 2009 година до 2013 година, остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се оданочуваше во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, без оглед на тоа дали се во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2021 година и 2020 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неопходни при утврдувањето на оданочивата добивка

13. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

Движењето на недвижностите и опремата во 2021 година е како што следи:

	Градежни објекти	Опрема	Во денари Вкупно
Набавна вредност			
Состојба, 1 јануари 2020	13,492,404	2,390,006	15,882,410
Набавки	-	211,137	211,137
Состојба, 31 декември 2020	13,492,404	2,601,143	16,093,547
Состојба, 1 јануари 2021	13,492,404	2,601,143	16,093,547
Набавки	-	297,108	297,108
Состојба, 31 декември 2021	13,492,404	2,898,251	16,390,655
Исправка на вредноста			
Состојба, 1 јануари 2020	3,477,918	1,846,578	5,324,496
Трошок за годината	337,310	185,522	522,832
Состојба, 31 декември 2020	3,815,228	2,032,100	5,847,328
Состојба, 1 јануари 2021	3,815,228	2,032,100	5,847,328
Трошок за годината	337,310	235,017	572,327
Состојба, 31 декември 2021	4,152,538	2,267,117	6,419,655
Сметководствена вредност, 31 декември 2021	9,339,866	631,134	9,971,000
Сметководствена вредност, 31 декември 2020	9,677,176	569,043	10,246,219

14. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје (65% сопственост)	6,008,867	6,008,867
ВФП Плус Консалтинг ДОО, Скопје (80% сопственост)	245,980	245,980
ВФП Недвижности ДОО, Скопје (33% сопственост)	111,042	-
	<u>6,365,889</u>	<u>6,254,847</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година во износ од 21,117,695 денари (31 декември 2020 година: 17,323,953 денари) во целост се однесуваат на недоспеани побарувања по основ на брокеража од осигурителни компании во Република Северна Македонија.

16. КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Краткорочните депозити во износ од 14,032,947 денари на 31 декември 2021 година (31 декември 2020: 14,038,175 денари), во целост се однесуваат на краткорочно орочен депозит во Охридска банка АД, Скопје, кој е деноминиран во евра. Периодот на орочување на депозитот е 12 месеци.

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Пари во банки во денари	12,695,059	15,322,468
Пари во банки во странски валути	4,147,973	4,152,482
Пари во благајна во денари	40,528	1,411
Вкупно пари	<u>16,883,560</u>	<u>19,476,361</u>
Вложување во ВФП Белград	2,419,816	2,181,064
Вложување во ВФП Кеш Депозит Фонд	-	-
	<u>19,303,376</u>	<u>21,657,425</u>

18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2021 и 2020 се состои од 30,000 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 2.5 евра по акција. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2021 и 31 декември 2020 е како што следи:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2021	2020	2021	2020
WVP, Грац, Австрија	23,506	23,536	78,35%	78,45%
Физички лица	6,494	6,464	21,65%	21,55%
	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (продолжение)

Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Обврски кон поврзани субјекти во странство	8,291,449	7,761,064
Обврски кон добавувачи во земјата	873,436	134,404
	<u>9,164,885</u>	<u>7,895,468</u>

20. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Краткорочни кредити од Шпаркасе Банка	9,161,375	9,185,227
	<u>9,161,375</u>	<u>9,185,227</u>

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

22.1 Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2021 и 2020 година е како што следува:

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Краткорочни кредити (Белешка 20)	9,161,375	9,185,227
Пари и парични еквиваленти (Белешка 17)	(19,303,376)	(21,657,425)
Нето долг	-	-
Главнина (белешка 18)	52,176,918	54,412,860
	0.00%	0.00%

22.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Финансиски средства		
Финансиски средства расположливи за продажба	-	-
Побарувања од купувачи	21,117,695	17,323,953
Краткорочни депозити	14,032,947	14,038,175
Пари и парични еквиваленти	19,303,376	21,657,425
	54,454,018	53,019,553
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	9,164,885	7,895,468
Краткорочни кредити	9,161,375	9,185,227
	18,326,260	17,080,695

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.3 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

22.4 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

22.5 Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија.

	СРЕДСТВА		ОБВРСКИ	
	31 декември 2021	31 декември 2020	31 декември 2021	31 декември 2020
ЕУР	20,600,736	20,371,721	17,452,824	16,946,291
	<u>20,600,736</u>	<u>20,371,721</u>	<u>17,452,824</u>	<u>16,946,291</u>

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на ЕУР за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на ЕУР за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
	<u>31 декември 2021</u>	<u>31 декември 2020</u>
Добивка	314,791	342,543

22.6 Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.6 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Финансиски средства расположливи за продажба	-	-
- Побарувања од купувачи	21,117,695	17,323,953
- Пари и парични еквиваленти	16,883,560	19,476,361
	<u>38,001,255</u>	<u>36,800,314</u>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
- Пари и парични еквиваленти	2,419,816	2,181,064
- Краткорочни депозити	14,032,947	14,038,175
	<u>16,452,763</u>	<u>16,219,239</u>
	<u>54,454,018</u>	<u>53,019,553</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	9,164,885	7,895,468
	<u>9,164,885</u>	<u>7,895,468</u>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
- Краткорочни кредити	9,161,375	9,185,227
	<u>9,161,375</u>	<u>9,185,227</u>
	<u>18,326,260</u>	<u>17,080,695</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 би била повисока за 329,056 денари (2020: 324,385 денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки во 2021 година, е променета во однос на 2020 година, поради целосната исплата на краткорочните кредити во денари, кои носеа променлива каматна стапка.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	21,117,695	-	21,117,695
Доспеани но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>21,117,695</u>	<u>-</u>	<u>21,117,695</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	17,323,953	-	17,323,953
Доспеани но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>17,323,953</u>	<u>-</u>	<u>17,323,953</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во целост се однесуваат на побарувања по основ на брокеража од осигурителни компании во Република Северна Македонија.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.8 Управување со ликвидносниот ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Во денари
31 декември 2021

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Со променлива каматна стапка	3.70%	-	-	9,161,375	-	-	9,161,375
Некаматносни	0%	9,164,885	-	-	-	-	9,164,885
		9,164,885	-	9,161,375	-	-	18,326,260

Во денари
31 декември 2020

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Со променлива каматна стапка	3.70%	-	-	9,185,227	-	-	9,185,227
Некаматносни	0%	7,895,468	-	-	-	-	7,895,468
		7,895,468	-	9,185,227	-	-	17,080,695

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.9 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 е како што следува:

	31 декември 2021		31 декември 2020	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- Побарувања од купувачи	21,117,695	21,117,695	17,323,953	17,323,953
- Краткорочни депозити	14,032,947	14,032,947	14,038,175	14,038,175
- Пари и парични еквиваленти	19,303,376	19,303,376	21,657,425	21,657,425
	<u>54,454,018</u>	<u>54,454,018</u>	<u>53,019,553</u>	<u>53,019,553</u>
Финансиски обврски				
- Обврски спрема добавувачи	9,164,885	9,164,885	7,895,468	7,895,468
- Краткорочни кредити	9,161,375	9,161,375	9,185,227	9,185,227
	<u>18,326,260</u>	<u>18,326,260</u>	<u>17,080,695</u>	<u>17,080,695</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	33,764,058	20,245,387
Пондериран просечен број на акции во оптек	30,000	30,000
	1,125	675

24. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзаните страни се прикажани како што следува:

	2021	Во денари 2020
Расходи:		
- WVP, Грац, Австрија	6,154,946	5,942,583
Обврски:		
- WVP, Грац, Австрија	6,154,186	7,761,064
Пари и парични еквиваленти:		
- OIF WVP Balanced, Белград Република Србија	2,419,816	2,181,064

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2021 и 2020 се следните:

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
УСД	54.3736	50.2353
ЕУР	61.6270	61.6940

ПРИЛОГ 1 - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ВФП АД Скопје

**Годишен извештај
за годината што завршува на
31 декември 2021**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2021

СОДРЖИНА

	Страна
1. Општи информации	1
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	1
2.1 Промени во опкружувањето во чиешто рамки друштвото дејствува	1
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	1
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	1
3.1 Политика на дивиденди	1
3.2 Управување со ризикот на капиталот	1
3.3 Извори на средства на друштвото	1
3.4 Политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	2
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	2
4.1 Големи зделки	2
4.2 Зделки со заинтересирана страна	2
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	3
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	3
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	3

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2021

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија на 16 мај 2005 година. Најголем акционер на друштвото е WVP, Грац, Австрија, која поседува 78.35% од акциите на Друштвото.

Основна дејност на Друштвото е застапување во осигурување и дејности на осигурителни посредници.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2021 година е 93 (31 декември 2020: 92).

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во текот на 2021 година Друштвото работеше успешно, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 33,764,058 денари, со што Друштвото, продолжи да остварува високи добивки.

Главните фактори кои што влијааа на работењето на Друштвото во годината што завршува на 31 декември 2021 ги вклучуваат исплатите кон соработниците, како и приходите од брокеража остварени од осигурителните компании во Република Северна Македонија.

2.1 ПРОМЕНИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА

Во текот на 2021 година не постоеа поголеми промени во окружувањето кои што влијааа на работењето на Друштвото.

2.2 ОДГОВОРТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНИТЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

3. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политки на барањата на пазарот.

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат - добивка, која ќе биде распределена согласно одлуката на Собранието на акционери.

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои единствено од акционерската главнина и која припаѓа на акционерите составена од акционерски капитал, резерви и акумулирана добивка.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2021

3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од главнината на Друштвото.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
Краткорочни кредити	9,161,375	9,185,227
Пари и парични еквиваленти	(19,303,376)	(21,657,425)
Нето долг	-	-
Главнина	52,176,918	54,412,860
	0.00%	0.00%

4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сегашната вредност на вкупните средства на друштвото во облик и форма на позајмици, кредити, гаранции, хипотеки. Друштвото во текот на 2021 немаше трансакции од ваков вид и обем.

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2021 и 2020 година се прикажани во следнава табела:

	2021	Во денари 2020
Расходи:		
- WVP, Грац, Австрија	6,154,946	5,942,583
Обврски:		
- WVP, Грац, Австрија	8,291,449	7,761,064
Пари и парични еквиваленти		
- OIF WVP Balanced, Белград Република Србија	2,419,816	2,181,064

Поврзани субјекти се матичната компанија WVP, Грац, Австрија, подружниците Друштво за управување со фондови ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје и ВФП Плус Консалтинг ДОО, Скопје, отворените инвестициони фондови со кои управува ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје – ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ, ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ, ВФП 100% БОНД, ГРАВЕ ГЛОБАЛ и ВФП ДИВИДЕНДА како и подружницата на ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје – WVP Fund Management Sh.A., Тирана, Албанија и придружениот ентитет на ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје – WVP Fund Management A.D., Белград, Србија.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2021

5. **СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ**

На 31 декември 2021 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Северна Македонија.

6. **ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ**

За 2021 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

7. **АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ**

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии.

Одобрено од:

Блаже Петрески
Извршен член на Одбор на директори



ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМЕС: 0900135
Целосно име: Админерско осигурително бромарско друштво ВМТ АД Скопје
Вид на работа: 480
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година: 2021

Листа на прикажани документи:
Објаснувања бележки и други притоци
Безвредност извештај

Биланс на состојба

Скопка за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	— АКТИВА: АНТЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (000+009+020+021+031)	16.336.890,00			16.301.066,00
9	— II. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9.971.000,00			10.248.218,00
10	— Недвижности (011+012)	9.339.896,00			9.677.176,00
12	— Градежни објекти	9.339.896,00			9.677.176,00
15	— Алат, посуда и канцеларски инвентар и мебел	631.104,00			569.042,00
21	— III. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	8.365.899,00			8.254.847,00
23	— Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	8.365.899,00			8.254.847,00
36	— E. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+058)	55.295.208,00			55.469.107,00
37	— I. ЗАЛИКИ (039+039+040+041+042+043)	700.549,00			
42	— Залики на приквипи стоки	700.549,00			
45	— II. КРАТКОРОЧНИ ПОСЛАЖИВАЊА (046+047+048+049+050+051)	21.250.416,00			19.773.507,00
47	— Прибарувања од купувачи	21.117.895,00			17.323.952,00
48	— Прибарувања за дадени аванси на добавувачи				6.500,00
49	— Прибарувања од државата по основ на даноци, придонеси, црвени, акцизи и за остатоките дадени кон државата (претплата)				2.342.190,00
51	— Остаток на краткорочни послажувања	140.721,00			100.874,00
59	— V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	33.336.323,00			35.695.600,00
60	— Парични средства	33.336.323,00			35.695.600,00
62	— VI. ПЛАТЕНИ ПРОЦЕДИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРОЦЕДИ (ABP)	44.327,00			
63	— ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	71.678.304,00			71.976.173,00
65	— ПАСИВА: A. ПЛАНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075+076+077+078)	52.176.918,00			54.412.860,00
66	— I. ОСНОВНА ПЛАНИНА	4.588.956,00			4.588.956,00
71	— VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	917.791,00			917.791,00
72	— Законски резерви	917.791,00			917.791,00
75	— VII. АКМУЛАЦИОНА ДОБИВКА	12.906.113,00			28.880.728,00
77	— IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	33.764.050,00			30.245.387,00
81	— E. ОБВРСКИ (082+085+095)	19.495.596,00			17.957.313,00
82	— I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ПРОЦЕДИ (083+084)	158.996,00			158.996,00
83	— Резервирања за тензии, отпорности и спешно обврзувања кон работниците	158.996,00			158.996,00
95	— IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 108)	18.336.600,00			17.387.417,00
97	— Обврски спрема добавувачи	9.164.895,00			7.385.465,00
98	— Обврски за аванси, даноци и капацитет				4.000,00
99	— Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	950,00			
100	— Обврски кон работниците	1.455,00			120.796,00
101	— Тензии дадени обврски	1.010.525,00			101.096,00
104	— Обврски по заеми и кредити	9.161.375,00			9.185.227,00
111	— ВКУПНО ПАСИВА: ПЛАНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (066+091+094+109+110)	71.678.304,00			71.976.173,00

Биланс на успех

Скопка за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	— I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	156.339.949,00			150.064.157,00
202	— Приходи од продажба	155.930.694,00			149.301.418,00
203	— Остатокот на приходи	388.445,00			762.740,00
207	— II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	124.909.352,00			119.320.202,00
208	— Трошоци за сировини и други материјали	578.887,00			661.540,00
211	— Услуги со капацитет на материјални трошоци	2.507.228,00			1.980.130,00
212	— Остатокот на трошоци од работењето	90.877.678,00			84.221.820,00
213	— Трошоци за работници (214+215+216+217)	28.871.762,00			43.078.556,00
214	— Плати и надомести на плата (нето)	10.597.674,00			36.481.173,00
215	— Трошоци за даноци на плата и надомести на плата	1.238.873,00			2.007.125,00
216	— Приходи и од издвојувањето социјално осигурување	7.398.621,00			8.381.294,00
217	— Остатокот на трошоци за работниците	2.277.194,00			7.008.994,00
218	— Амортизациска на материјалните и нематеријалните средства	572.327,00			522.832,00
222	— Остатокот на трошоци од работењето	459,00			42.922,00
223	— III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+225+230+231+232+233)	5.437.196,00			3.721.094,00
224	— Финансиски приходи од односи со придружени друштва (225+226+227+228)	5.012.313,00			3.198.000,00
225	— Приходи од вложувања во придружени друштва	5.012.313,00			3.198.000,00
230	— Приходи по основ на камати од работници со неопходни друштва	421.148,00			460.267,00
231	— Приходи по основ на курсни разлики од работници со неопходни друштва	23.845,00			32.727,00
234	— IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+236+240+241+242+243)	186.687,00			238.652,00
239	— Расходи по основ на камати од работници со неопходни друштва	185.824,00			186.498,00
240	— Расходи по основ на курсни разлики од работници со неопходни друштва	20.873,00			52.194,00
246	— Добивка од редовното работење (201+223+244) (204+205+207+234+245)	37.100.296,00			22.216.797,00

250	-- Добивка пред даноци (245+248) или (245-249)	37,100,396,00		23,216,797,00
251	-- Данок на добивка	3,336,043,00		1,971,430,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	33,764,353,00		20,245,367,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметовниот период (во апсолутен износ)	114,00		111,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за данокот	33,764,353,00		20,245,367,00
288	-- Вкупна сопствена добивка за годината (269+286) или (286-270)	33,764,353,00		20,245,367,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сопствена вредност на проценети објекти од високотрајно користење користат за вештачка вредност (- или = АОП 612 од БС)	8,338,066,00			8,677,170,00
632	-- Основна поставка (сопствени капитал) во делите поседувани од фирмени лица, трговци поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вработени на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (- или = АОП 645 од БС)				4,580,950,00
643	-- Приходи од продажба на произведени, ствари и услуги на домашен пазар (- или = АОП 203 од БС)	155,950,604,00			149,301,434,00
655	-- Изготвени општински поборбени и приходи од општински објекти на објекти (- или = АОП 203 од БС)	96,981,00			8,142,00
663	-- Приходи од поранешни години (- или = АОП 203 од БС)	209,464,00			294,895,00
671	-- Конкретизирана материјала (- или = АОП 208 од БС)				341,633,00
673	-- Информационски објекти и објекти (- или = АОП 208 од БС)				80,325,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (- или = АОП 208 од БС)	64,602,00			91,834,00
675	-- Вода (- или = АОП 208 од БС)	2,209,00			3,405,00
676	-- Потрошена електрична енергија (- или = АОП 208 од БС)	336,010,00			183,684,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (- или = АОП 211 од БС)	142,307,00			745,00
686	-- Намени за деловни простори во земјата (- или = АОП 211 од БС)	1,699,509,00			1,432,105,00
695	-- Репарат за годишен одмор (- или = АОП 217 од БС)	881,596,00			1,034,732,00
698	-- Дивиденди за сопствени капитал, капитални и платени проценти (- или = АОП 217 од БС)	477,646,00			41,656,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и поддршка (- или = АОП 217 од БС)	789,913,00			3,983,347,00
709	-- Репаратација (- или = АОП 212 од БС)	990,959,00			88,894,00
718	-- Премии за осигурување на живот (- или = АОП 212 од БС)	20,976,00			220,958,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (- или = АОП 212 од БС)	140,037,00			152,040,00
714	-- Членовини на здруженијата во земјата и странство (- или = АОП 212 од БС)	1,473,901,00			1,287,351,00
717	-- Оскари проценти на работното (- или = АОП 212 од БС)	1,025,252,00			1,294,121,00
721	-- Изготвени дивиденди	32,400,000,00			20,980,002,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	114,00			111,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	-- 60.22 - Дејности на застапување во осигурување и осигурителни посредници	661,796,155,00			

Исправки, подготвени, материјално и правно одговорност, дека податоците во поддатоците се точни и вистинити.

Податоците од поддатоците се во постапка на доставување, која ќе заврши со (друга (дооброување/дооброување)) од страна на Централниот Регистар.